

" 17 (7) " . 27/14 199/14),  
13.10. 2015 ,

**I.**

**1**

( : ), ,

**2**

: ) , (

**II.**

**3**

, , ,

- 1. ;
- 2. ;
- 3. ;
- 4. ;
- 5. ;
- 6. - ;
- 7. ;

**II.1.**

**4**

- ; :



-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

;

,

;

;

;

;

;

,

;

„145

“;

;

;

;

;

-

-

;

-

;

-

;

-

( )

;

-

,

;

-

;

-

;

-

,

;

-

,

;

-

-

-

;

-

;

-

(

,

,

-

,

,

,

,

-

);

,

-

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

Baccalaureate Organization

International

1.1.



1.3.

„145

1.4.

( )















3.1.

3.2.

;

- , , ;

- , , ;

- - , ;

- ;

- - ;

- , , , .); ( ,

- - ( );

- ;

- 7- ( 7- );

- 7- ;

- ;

- ;

- ;

3.3.

( )

- , : , - ;

- - ;

- ;

- ( ( );

- ;

- ;

- ;

3.4.

;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

-

,

;

-

;

;

-

,

,

-

,

;

-

;

-

;

-

;

,

;

-

;

-

,

,

,

,

-

;

,

;

-

;

-

,

,

,

,

;

-

;

-

,

31

-

;

-

;

;

3.5.

:

-

,

,

,

-

;

: "

1.000



1.000  
130  
130  
1.000  
7

II.4.

7

4.





-

- ex ante ;

-

-

-

-

-

-

-

-

**4.4.**

-

-

-

-

**II. 5.**

**8**

-

-

-

-

-

-

**5.**

-

-

-

-

-

-

-

-

-







5.5.

5.6.

II.6.

6.





- ) ( , ; , , , ,  
- , ;  
- ;

**6.2.**

: , -  
- ;  
- ;  
- , , , , ;  
- , , , , ;  
- , , , , ;  
- , , , , ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;

**II.7.**

**10**

- ;  
- ;  
- ;  
- , - ;  
**7.** ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;



7.2.

-

-

-

-

7.3.

-

-

-

-

III.

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

-











1085/2006, 718/2007 80/2010.

2007-2013“

VI.

15

16

17

VII.

18

19

20

21

2

22

23

Министерството се разгледуваат на колегиум што го сочинуваат министерот, заменик на министерот, државниот секретар и раководните државни службеници.

По исклучок од став 1 на овој член на колегиум може да учествуваат и државните службеници на кои им е доверено разгледувањето, проучувањето и изготвувањето на стручното мислење што го разгледува колегиумот.

#### Член 24

Колегиумот го свикува министерот по сопствена иницијатива или лице овластено од него.

Со работата на колегиумот раководи министерот, а во негово отсуство заменик на министерот.

#### Член 25

Во рамките на секој сектор раководителот на секторот може еднаш во неделата да свика работен состанок заради поефикасно координирање на работите во секторот и воедначување на ставовите по одделни прашања кои произлегуваат од работењето.

### VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 26

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за организација и работа на Министерството за образование и наука бр.01-4642/1 од 02.07.2010 година, бр. 01-2055/1 од 01.03.2012 година, бр. 04-13060/4 од 11.11.2013 година, бр. 04-7646/1 од 17.04.2014 година и бр. 04-16945/1 од 21.10.2014 година.

#### Член 27

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиена писмена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Број:

04-16111/1

2015 година

13-10-2015

13-10-2015

Скопје

МИНИСТЕР,  
Abdilaqim Ademi

